

20150331010

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.

Бр. 08-1082/1  
2 март 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

### З А К О Н

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

##### Член 1

Во Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 42/14 и 116/14), во член 3 точка 5 во алинејата 1 зборот „подниво“ се заменува со зборот „ниво“.

##### Член 2

Во членот 37 став (3) по зборот „полиција“ запирката се заменува со точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

##### Член 3

Во членот 47 во Категорија Б-РАКОВОДНИ РАБОТНИЦИ во организациски единици со надлежност на цела територија на Република Македонија, во нивото Б3, во колоната Вид на работно место, алинејата 1 се менува и гласи:

„-Заменик/Помошник Началник на Оддел“.

Во алинејата 2 зборовите: „/Командант“ и „/Единица“ се бришат.

По нивото Б3 се додава ново ниво „Б4“ со Вид на работно место, кое гласи:

„-Началник/Командант на Единица“.

Нивото Б4 кое станува ниво Б5 во колоната Вид на работно место се додава нова алинеја 1, која гласи:

„- Заменик Началник/Командант“.

Во алинејата 1 која станува алинеја 2, зборот „Сектор“ се брише, а во алинејата 2 која станува алинеја 3 зборовите: „Командир на чета“ се бришат.

Нивото Б5 кое станува ниво Б6, алинејата 1 се брише, а алинејата 2 станува алинеја 1.

Алинејата 3 која станува алинеја 2, се менува и гласи:

„- Командир на чета/отсек/полициска станица“.

По нивото Б6 се додава ново ниво „Б7“ со Вид на работно место, кое гласи:

„- Помошник командир на чета/отсек/полициска станица“.

Нивото Б6 станува ниво Б8.

Во КАТЕГОРИЈА В-РАКОВОДНИ РАБОТНИЦИ во организациски единици со надлежност за определено подрачје, односно регион од територијата на Република Македонија (Сектор за внатрешни работи/Регионален центар за гранични работи/Регионален оперативен сектор на Управата), во нивото В2 алинејата 2 се менува и гласи:

„- Началник на Единица“.

По нивото В2 се додава ново ниво „В3“ со Вид на работно место, кое гласи:

„- Началник на Одделение,,

- Помошник Началник на Единица“.

Во нивото В3 кое станува ниво В4 алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат:

„- Командир на полициска станица

- Началник на Отсек/Надворешна канцеларија“

Во нивото В4 кое станува ниво В5 се додава нова алинеја 1, која гласи:

„-Заменик Командир на полициска станица“.

Алинејата 1 станува алинеја 2.

Алинејата 2 која станува алинеја 3 се брише.

По нивото В4 кое станува ниво В5 се додава ново ниво „В6“ со Вид на работно место, кое гласи:

„-Командир на полициско одделение“.

#### Член 4

Во член 49 став (1) во алинејата по зборот „Сектор“ запирката и зборовите: „односно Единица“ се бришат.

По алинејата 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:

„ - Единица;“.

Во алинејата 4 која станува алинеја 5, по зборот „одделение“ зборовите: „односно чета“ се бришат.

Во алинејата 5 која станува алинеја 6, по зборот „Отсек“ се додаваат зборовите: „односно чета“.

Алинејата 6 станува алинеја 7.

Во ставот (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „или најмалку две единици на централно ниво (во рамки на организациските единици со надлежност на цела територија на Република Македонија).“

Во ставот (3) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „или две единици на централно ниво (во рамки на организациските единици со надлежност на цела територија на Република Македонија) или на регионално ниво (во рамки на Сектор за внатрешни работи/Регионален центар за гранични работи/Регионален оперативен сектор на Управата).

#### Член 5

Во членот 107 став (1) во алинејата 3 зборот „подниво“ се заменува со зборот „ниво“.

#### Член 6

Во членот 108 по ставот (4) се додаваат три нови ставови (5), (6) и (7), кои гласат:

„(5) Покрај распоредувањето од ставовите (1) и (4) на овој член, распоредување на друго работно место се врши на работник кој е овластен да носи службено огнено оружје, ако на работникот времено му е одземено оружјето со муницијата согласно закон.

(6) Работникот од ставот (5) на овој член, се распоредува на соодветно работно место во Министерството без овластување за носење и употреба на службено оружје.

(7) Распоредувањето од ставот (5) на овој член трае до правосилноста на одлуката донесена во кривична, прекршочна или граѓанска постапка.“

#### Член 7

Во член 112 по ставот 2 се додава нов став (3), кој гласи:

(3) Работник кој е овластен да носи службено оружје, а за кој согласно членот 155-а од овој закон е утврдено дека е не е способен за вршење на работите и задачите од работното место на кое е распореден, поради нарушена психофизичка или општа здравствена способност, а истовремено не ги исполнува условите за стекнување на право на инвалидска пензија согласно закон, ќе се распореди на соодветно работно место во Министерството без овластување за носење и употреба на службено оружје.“

#### Член 8

Во член 137 во ставот (2) првата реченица се менува и гласи:

„(2) Со оценка 5 може да бидат оценети најмногу 5% од оценетите работници од конечната ранг листа на оценки на сите работници во Министерството и истите ќе бидат наградени со бонус во износ од една основна плата на наградениот работник.“.

#### Член 9

По членот 155 се додава нов наслов и нов член 155-а, кој гласи:

„Задолжителен психијатриски и психолошки преглед, односно советување со психолог (психолошко советување)

#### Член 155-а

(1) Работник на Министерството кој е овластен да носи службено оружје, а за кој е поведена постапка за кривично дело или прекршок со елементи на насилство, односно за кој е добиено известување од надлежниот центар за социјални работи дека сторил семејно насилство, раководителот на организациската единица во која работи го упатува на задолжителен психијатриски и психолошки преглед односно советување со психолог (психолошко советување).

(2) Наодот од психијатрискиот и психолошкиот преглед, односно советувањето со психолог (психолошко советување) со задолжителен наод и мислење за способноста на работникот да биде распореден на работно место со овластување за носење и употреба на службено оружје, се доставува до Министерството.“

#### Член 10

Во член 187 став (1) по точката 12) се додава нова точка 13) која гласи:

„13) избегнува задолжителен психијатриски и психолошки преглед односно советување со психолог (психолошко советување);“.

Точките од 13) до 20) стануваат точки од 14) до 21).

#### Член 11

Во членот 188 став (1) точката 3) се менува и гласи:

„распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел работникот и“.

#### Член 12

Во членот 190 алинејата 2 се менува и гласи:

„распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел, согласно Класификацијата на работните места и“.

#### Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 42/14 и 116/14).